

Известување за концентрација со која БИГ Енергија Холдингс Кфт од Унгарија ќе стекне независна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги ЧАШИЦА СОЛАР ДОО Скопје од Република Северна Македонија

(предмет бр. 08-115 од 2022 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 18.08.2022 година, а дополнето на ден 22.08.2022 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на независна контрола од страна на БИГ Енергија Холдингс Кфт со регистрирано седиште на адреса ул. Марко 7.6 кат 8, Унгарија над Друштвото за производство, трговија и услуги ЧАШИЦА СОЛАР ДОО Скопје со регистрирано седиште на адреса бул. АСНОМ, бр.72-1/35, Скопје – Аеродром-Скопје, Република Северна Македонија.

Овој акт е основ на стекнување на независна контрола од страна на стекнувачот од продавачите на удел од 100% во Друштвото за производство, трговија и услуги ЧАШИЦА СОЛАР ДОО Скопје, друштво со ограничена одговорност кое е основано и постои согласно законите на Република Северна Македонија.

- **БИГ Енергија Холдингс Кфт** е во 100% сопственост на БИГ Схоппинг центерс Лтд. (во понатамошниот текст:БИГ). БИГ е холдинг на компании, претежно во дејностана недвижности со активности во САД, Израел, Србија, Црна Гора и Франција. БИГ гради и инвестира во трговски центри и молови, деловни згради и логистички центри низ целиот свет, вклучително 30 центри во Израел, 10 во САД, 9 во Србија и многу други се воизградба. БИГ јавно коирано друштво на Берзата во Тел Авив. БИГ е вкучен во ТА-35 индексот и претставува една од најголените компании за недвижности и на Израелскиот пазар со удел од повеќе од 3.0 биљони евра.

Во изминатите години БИГ преку БИГ Енергја Холдингс Кфт почна да инсвестира инвестира во секторот на електрична енергија преку купување на удели односно цели друштва, и/или преку развивање на сопствени проекти. Вкупниот промет на БИГ Енергиа Холдингс Кфт. е во најголем дел од недвижности.

БИГ Енергиа Холдингс Кфт. нема регистрирано присуство во Северна Македонија и не е присутно на пазарот во Северна Македонија сеуште. Но, во тек е постапка за основање на ДООЕЛ во Република Северна Македонија.

Во изминатите години БИГ преку БИГ Енергиа Холдингс Кфт. Почна да инвестира во секторот на електрична енергија преку купување на удели односно цели друштва,и /или преку развивање на сопствени проекти. Вкупниот промет на БИГ Енергиа Холдингс Кфт.е во најголем дел од недвижности.

БИГ Енергиа Холдингс Кфт. нема регистрирано присуство (регистрирано друштво/подружница) во Северна Македонија и не е присутно на пазарот во Северна Македонија сеуште. Но, во тек е постапка за основање на ДООЕЛ во Република Северна Македонија.

Друштвото за производство, трговија и услуги ЧАШИЦА СОЛАР ДОО е друштво со ограничена одговорност чија регистрирана приоритетна дејност е производство на електрична енергија. Целното друштво сеуште е во фаза на развој на проектот за изградба и обезбедување на сите потребни лиценци на централа за производство на електрична енергија од соларни панели-фотоволтаици, и сеуште нема започнато со производство на електрична енергија. Целното друштво е основано во 2022 година нема генерирано промет во годината 2021 како година која и претходи на годината во која се доставува ова Известување. Значи дека не остварува било каков промет на релевантниот пазар во Република Северна Македонија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

26.08.2022 година

Скопје